

Европатеникот Ерик Мејер повторно ја вознемири македонската јавност со идејата во интерес на решавање на спорот со јужниот сосед да престанеме да ги користиме имињата Александар Македонски и Филип Втори, и да ги тргнеме нивните статуи во Скопје, Битола и во Прилеп. Во целата мешаница и битка за македонската историја се вклучи и интегративецот Али Ахмети, кој потенцира дека доколку некој треба да го присвои Александар, тоа не биле Македонците, туку Албанците... Дали сега и тие ќе бараат во името на Македонија да се вметне некоја нивна додávка? Имајќи ги предвид и не така заборавените албански барања за промена на државната химна и симболите бидејќи, според нив, тие не ја отсликувале реалната состојба, тогаш ништо чудно ако се соочиме и со ваква ситуација.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Како непишано вообичаено правило стана постапката кога ќе се слушне името на парламентарецот Ерик Мејер веднаш да се помисли на нелогичностите, кои тој (не)намерно му ги пласира на Европскиот парламент во однос на Македонија. Неговата најнова порака - ние Македонците, во интерес на решавањето на спорот со јужниот сосед, да престанеме да ги користиме "симболите кои Грција ги гледа како дел од својата историја, особено имињата Александар Македонски и Филип Втори, и да ги тргнеме нивните статуи во Скопје, Битола и во Прилеп", предизвика лавина реакции кај Македонците.

Всушност, секоја негова изјава, па и порака, која длабоко навлегува во она што значи македонски идентитет и историја и што на некој начин ги повредува чувствата на Македонците, на нож е дочекана кај вистинските патриоти. Последната порака е содржана во нацрт-извештајот за напредокот на Македонија во 2007 година, но ако добро се сеќаваме а паметиме, жестоко беше дочекан и неговиот претходен нацрт-извештај во кој, случајно или не, во Македонија беа прогласени два официјални јазика, македонскиот и албанскиот. За потсетување, на Интернет страницата на Европскиот парламент стоеше дека "образованието и јавната администрација треба да ги земат предвид двата официјални јазика и етничката разновидност на земјата со два милиона жителя". Подоцна, грешката беше исправена, па во кори-

МАКЕДОНСКАТА ЕВРОИНТЕГРА И СОСЕДСКИ ОДНОСИ



БИТКАТА ЗА ИМЕТО МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА СЕ ПРЕНЕСЕ И ВО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

гиријат текст можеше да се прочита дека "... официјален јазик е македонскиот, додека другите јазици, исто така, можат да имаат официјален статус на општинско ниво, ако се зборувани барем од страна на 20 процента од населението".

Но, остана дилемата што се криеше зад ненамерната грешка на прес-службата на Европскиот парламент да пронајде два официјални јазика во Македонија? Дали тоа беше само пуштање пробни балони за да се види како ќе реагираат Македонците, но и дали сегашната порака за нашето откажување од Александар Македонски и од Филип Втори, исто така, е опишување на пулсот на народот. Значи ли тоа дека преку промена на името некој се обидува да ни ја менува и историјата?

ПОДГРЕАНИ СТРАСТИ

Мејер отиде и подалеку во однос на потеклото на Македонците. Веројатно, неговите сознанија за македонскиот народ се добиени од необјективното искривување на вистината, односно тој сè уште верува во теоријата за нашето доаѓање од зад Карпатите, па се осмели да употреби и термин словенска доминација. Во тој контекст ја пофали Македонија како "таа наместо да устрои словенска доминација, сè повеќе му прида-

ва значење на мултиетничкиот карактер на државата".

Доколку употребеше термин македонска доминација, тогаш навистина ќе бевме задоволни од "пофалбата", но на овој начин тој само ги подгреа страстите на останатите недобронамерници. Можеби ова беше доволна инспирација и за лидерот на Демократската унија за интеграција, Али Ахмети, па во дебата на водечката албанска телевизија "Топ Ченел" изјави:

"Во македонската историја има многу противречности, треба да бидеш будала за да не разбереш дека доколку си Словен, не можеш да бидеш Македонец и да го присвојуваш Александар Македонски. Доколку некој треба да го присвои Александар, тоа не се Македонците, туку Албанците поради тоа што неговата мајка Олимпија била од илирско потекло. Ние сме стар народ, Александар Македонски е наш и тука имавме противречност".

Значи ли ова дека сега освен Грците, ќе почнат и Албанците да се вклучуваат во офанзивата за македонското име и историја? Дали и покрај промените, кои по фамозниот Рамковен договор, во нивен интерес беа направени во историските читанки, сега ќе побараат и Александар Македонски да биде именуван како нивен јунак. Албанците го прогласија нашиот Георгија Кастриот Искендер



ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПАРЛАМЕНТАРЕЦОТ ЕРИК МЕЈЕР ПОВТОРНО ЈА ВЖЕШТИ АТМОСФЕРАТА

ЦИЈА УСЛОВЕНА СО ДОБРИ МУЛТИЕТНИЧКИ 'БА СИ ИСТОРИЈАТА АКО АЛЕКСАНДАР СТАНА АЛБАНСКИ, ФИЛИП ГРЧКИ

за Скендер бег, дури и му изградија споменик во Скопје. Ништо чудно ако истата постапка ја направат и за Александар Македонски. Но, еднаш засекогаш секому треба да му биде јасно дека Александар Македонски не бил ниту Грк ниту, пак, Албанец. Ако било така, како што тврдат и едните и другите, а не е, тогаш неговото име немало да го содржи тоа Македонски, па би бил Александар Грчки или Александар Албански. Историските архиви сведочат во наша корист. Албанците и Грците немаат свои историски јунаци, па токму затоа ги присвојуваат македонските великани. Следствено на ова е прашањето дали и Албанците ќе бараат во името на Македонија да се вметне и некоја нивна доаѓавка. Имајќи ги предвид и не така заборавените албански барања за промена на државната химна и на симболите бидејќи, според нив, тие не ја отсликувале реалната состојба, тогаш ништо чудно ако се соочиме и со ваква ситуација, да имаме проблем не само со соседите, туку и со сопствените граѓани. Еве уште едно прашање во овој контекст - која беше целта на средбата меѓу Али Ахмети и грчката шефица на дипломатијата Дора Бакојани?

Каде во сè ова се Македонците? Неопходна е засилена кампања и секојдневно бомбардирање на светската јавност со македонската античка историја.

ИМЕТО ГЛАВНА ТЕМА

Мејер тврди дека Грција може да ѝ даде на Македонија значителна поддршка во процесот на евроинтеграцијата, па затоа и ги повика двете страни да најдат "што е можно побрзо конечно решение со помош на посредништвото на ОН и под водство на Метју Нимиц". Во неговиот извештај е напишано дека Грција, наспроти првите години кога нејзиниот сосед стана независна држава, сега е подготвена да прифати сложено име, кое ќе го содржи зборот Македонија, а кое ќе обезбеди дистинкција меѓу оваа земја и делот од северна Грција кој, исто така, се вика Македонија. Побара пред да се реши проблемот со името, двете страни да сторат сè што можат спорот да не биде пречка за патувањето на граѓаните, за превозот на стоките и за преминување на возилата од едната на другата страна од границата, бидејќи на документите не е посакуваното име на државата.

Но, дали цената која ќе треба да ја

платиме за сè ова да профункционира е да престанеме да ги користиме античките македонски симболи?

Како и да е, очигледно битката меѓу Македонија и Грција се пренесе во сите институции, па и во Европскиот парламент. Името стана главна тема во расправата за извештајот на Ерик Мејер во која учествуваше и министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски. Последниот развој на настаните покажа дека името на државата е мошне важен елемент во однос на нашата европска

ствен кој ја поддржа грчката позиција беше бугарскиот парламентарец Кирилов. Тој од околу ги оцени како вештачки создадени македонската држава и јазик, па својствено на тоа и историјата. Доколку се има предвид односот на бугарскиот сосед кон нас Македонците, тогаш не сме многу изненадени од неговата постапка. Милошоски му реплицираше со зборовите дека колку повеќе политичарите се ангажираат кон историјата, толку таа ќе биде покомплексна, а тој не е платен од граѓаните да ја толкува, па ќе



иднина, иако повеќето коментираа дека за влез во Унијата се неопходни други критериуми. Всушност, името го фрли во втор план фамозниот политички дијалог во Македонија, а во ЕУ почна засилено да се промовира тезата дека нашата евроинтеграција ќе биде многу полесна ако се најде решение за ова прашање со Грција, но таа е условена и со изнаоѓање долготрајни решенија не само за мултиетничките односи, туку и за односите со соседите. Стрстите се разгореа кога претседавачот Тариуш Волски изјави дека референцата ФИРОМ е премногу долга, дека според неа граѓаните треба да се нарекуваат фиромци и дека по таа логика ЕУ треба да се вика бивша европска заедница. Грчкиот парламентарец, присутен на дебатата, навреден од таквата изјава, му порача на претседавачот да биде внимателен кога зборува за историски наследства и култури. Министерот Милошоски потенцира дека историјата на регионот треба да се споделува, а не да се дели, и дека никој нема да биде нејзин сопственик, како и на историските личности кои се заедничко наследство на региони. Сепак, един-

им го препушти прашањето на историчарите.

Сепак, во сенка на спорот се најдоа и пораките на европарламентарците за забрзување на македонската евроинтеграција, како и тоа земјава да работи во насока на тоа да не го издевалвира статусот земја-кандидат за ЕУ.

"Од сите три земји кои имаат кандидатски статус од 2005 година, само Македонија сè уште нема преговори со ЕУ. Затоа е пожелно оваа исклучителна ситуација да биде завршена, па ја повикуваме Европската комисија да понуди рамка за почнување на преговорите, по која, ако нема внатрешни конфликти, Советот би донел одлука во 2008 година за датумот за нивно почнување".

За членовите на македонската Комисија за европски прашања најновиот извештај на Ерик Мејер има многу непрецизности, недоследности и неаргументирани факти, кои ни од далеку не ја отсликуваат реалната ситуација во земјава. Според нив, известувачот за Македонија во Европскиот парламент изнел еднострани гледишта, особено за грчко-македонскиот спор за името.